

Службен гласник

на Општина Струмица

Број 1

Вторник, 25 јануари 2022 год.

www.strumica.gov.mk



Содржина

Градоначалник на општина Струмица:

Рег. бр.		Стр.	Рег. бр.		Стр.
1.	Решение за објавување на прописите и другите акти донесени на 5-та седница на Советот на општина Струмица				2
	Совет на општина Струмица				
2.	Предлог – план за запишување на ученици во I година во Средните општински училишта во Општина Струмица во учебната 2022/2023 година .	4	8.	Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за проширување на плански опфат на КП бр. 1002 КО Попчево	12
3.	Одлука за давање согласност за обезбедени финасиски средства за пополнување на работни места согласно Измената на Годишниот план за вработување за 2022 година на Општина Струмица	7	9.	Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за проширување на плански опфат на КП бр. 1876 КО Габрово	13
4.	Одлука за основање на јавно претпријатие за заловување и третман на бездомни кучиња	8	10.	Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за проширување на плански опфат на КП бр. 1875 КО Габрово	13
5.	Одлука за утврдување на Урбанистички проект со план за парцелација на ГП 20.15 и ГП 20.16 од Измена и дополнување на ДУП за дел од блок 20 УЕ 9 во Струмица, Општина Струмица	10	11.	Одлука за донесување на урбанистичко планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште на КП бр. 2716 КО Банско вон г.р.....	14
6.	Одлука за утврдување на Урбанистички проект со план за парцелација ГП 1.2-3.1, ГП 1.2-3.2, ГП 1.2-3.3 и ГП 1.2-3.4.1 од УПВНМ повеќенаменска индустриска зона КО Сачево и КО Градско Балдовци, Општина Струмица	11	12.	Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за проширување на плански опфат на КП бр. 3975 КО Муртино вон г.р ..	14
7.	Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за проширување на плански опфат на КП бр. 238/3 КО Попчево вон г.р	12	13.	Програма за дополнување на Програмата за изработка на урбанистички планови на подрачјето на општина Струмица за 2022 година	15

<p>14. Решение за разрешување и именување членови во Локалниот економско - социјален совет на Општина Струмица ... 15</p> <p>15. Решение за разрешување и именување претседател и членови на Одборот за подигање на спомен-обележја 16</p> <p>16. Решение за разрешување и избор на претседател и членови на Комисијата за процена и утврдување на висината на штетата настаната од природни непогоди и други несреќи 16</p> <p>17. Решение за разрешување и избор на член во Управниот одбор на ЈПКД „Комуналец“ Струмица 17</p> <p>18. Заклучок за усвојување на Измена на Годишниот план за вработување во Општинската администација на Општина Струмица за 2022 година 17</p> <p>19. Заклучок за усвојување на Информација за состојбата со јавната безбедност и безбедноста на сообраќајот на патиштата на подрачјето на општина Струмица за периодот 01.07 2021 година – 31.12.2021 година 17</p>	<p>20. Заклучок за усвојување на Извештај за работата на Територијалната професионална противпожарна единица – Струмица за 2021 година 18</p> <p>21. Заклучок за давање согласност на Извештај за работа на ЈПКД „Комуналец“ Струмица за период I- IX месец 2021 година 18</p> <p>22. Заклучок за давање согласност на Програма за работа на ЈПКД „Комуналец“ Струмица за 2022 година 19</p> <p>23. Заклучок за давање согласност на Одлука за изменување и дополнување на Статутот на ЈПКД „Комуналец“ Струмица 19</p> <p>24. Заклучок за давање согласност на Одлука за паушално фактурирање за корисници кои имаат неисправен водомер, закочен водомер или немаат водомер на ЈПКД „Комуналец“ Струмица 19</p> <p>25. Заклучок за давање согласност на Одлука за усвојување Ценовник за вршење на работи на ЈПКД „Комуналец“ Струмица во 2022 година 20</p>
---	---

1.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на Општина Струмица („Службен гласник на Општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Градоначалникот на Општина Струмица, донесе:

Решение

за објавување на прописите и другите акти донесени на 5-та седница на Советот на општина Струмица

I. Се објавуваат прописите и другите акти донесени на 5-та седница на Советот на општина Струмица, одржана на 21.01.2022 година и тоа:

1. Предлог – план за запишување на ученици во I година во Средните општински училишта во Општина Струмица во учебната 2022/2023 година, бр.08-401/1 од 21.01.2022 година;
2. Одлука за давање согласност за обезбедени финасиски средства за пополнување на работни места согласно Измената на Годишниот план за вработување за 2022 година на Општина Струмица, бр.08-402/1 од 21.01.2022 година;
3. Одлука за основање на јавно претпријатие за заловување и третман на бездомни кучиња, бр.08-403/1 од 21.01.2022 година;
4. Одлука за утврдување на Урбанистички проект со план за парцелација на ГП 20.15 и ГП 20.16 од Измена и дополнување на ДУП за дел од блок 20 УЕ 9 во Струмица, Општина Струмица, бр.08-405/1 од 21.01.2022 година;

5. Одлука за утврдување на Урбанистички проект со план за парцелација ГП 1.2-3.1, ГП 1.2-3.2, ГП 1.2-3.3 и ГП 1.2-3.4.1 од УПВНМ повеќенаменска индустриска зона КО Сачево и КО Градско Балдовци, Општина Струмица, бр.08-406/1 од 21.01.2022 година;
6. Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за проширување на плански опфат на КП бр. 238/3 КО Попчево вон г.р. , бр.08-407/1 од 21.01.2022 година;
7. Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за проширување на плански опфат на КП бр. 1002 КО Попчево бр.08-408/1 од 21.01.2022 година;
8. Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за проширување на плански опфат на КП бр. 1876 КО Габрово бр.08-409/1 од 21.01.2022 година;
9. Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за проширување на плански опфат на КП бр. 1875 КО Габрово бр.08-410/1 од 21.01.2022 година;
10. Одлука за донесување на урбанистичко планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште на КП бр. 2716 КО Банско вон г.р. бр.08-411/1 од 21.01.2022 година;
11. Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за проширување на плански опфат на КП бр. 3975 КО Муртино вон г.р., бр.08-412/1 од 21.01.2022 година;
12. Програма за дополнување на Програмата за изработка на урбанистички планови на подрачјето на општина Струмица за 2022 година бр.08-404/1 од 21.01.2022 година;
13. Решение за разрешување и именување членови во Локалниот економско - социјален совет на Општина Струмица бр.08-413/1 од 21.01.2022 година;
14. Решение за разрешување и именување претседател и членови на Одборот за подигање на спомен-обележја, бр.08-414/1 од 21.01.2022 година;
15. Решение за разрешување и избор на претседател и членови на Комисијата за процена и утврдување на висината на штетата настаната од природни непогоди и други несреќи, бр.08-415/1 од 21.01.2022 година;
16. Решение за разрешување и избор на член во Управниот одбор на ЈПКД „Комуналец“ Струмица, бр.08-416/1 од 21.01.2022 година;
17. Заклучок за усвојување на Измена на Годишниот план за вработување во Општинската администрација на Општина Струмица за 2022 година, бр.08-417/1 од 21.01.2022 година;
18. Заклучок за усвојување на Информација за состојбата со јавната безбедност и безбедноста на сообраќајот на патиштата на подрачјето на општина Струмица за периодот 01.07 2021 година – 31.12.2021 година бр.08-418/1 од 21.01.2022 година;
19. Заклучок за усвојување на Извештај за работата на Територијалната професионална противпожарна единица – Струмица за 2021 година, бр.08-419/1 од 21.01.2022 година;
20. Заклучок за давање согласност на Извештај за работа на ЈПКД „Комуналец“ Струмица за период I-IX месец 2021 година бр.08-420/1 од 21.01.2022 година;
21. Заклучок за давање согласност на Програма за работа на ЈПКД „Комуналец“ Струмица за 2022 година, бр.08-421/1 од 21.01.2022 година;
22. Заклучок за давање согласност на Одлука за изменување и дополнување на Статутот на ЈПКД „Комуналец“ Струмица бр.08-422/1 од 21.01.2022 година;
23. Заклучок за давање согласност на Одлука за паушално фактурирање за корисници кои имаат неисправен водомер, закочен водомер или немаат водомер на ЈПКД „Комуналец“ Струмица бр.08-423/1 од 21.01.2022 година; и
24. Заклучок за давање согласност на Одлука за усвојување Ценовник за вршење на работи на ЈПКД

„Комуналец“ Струмица во 2022 година, бр.08-424/1 од 21.01.2022 година.

II. Ова Решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.09- 425/2 Општина Струмица
25.01.2022 год. Градоначалник,
Струмица Костадин Костадинов с.р
.....

2.

Врз основа на член 42 од Законот за средното образование „Службен весник на Република Македонија“ бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02, 40/03, 42/03, 67/04, 55/05, 113/05, 35/06, 30/07, 49/07, 81/08, 92/08, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 51/11, 06/12, 100/12, 24/13, 41/14, 116/14, 135/14, 10/15, 98/15, 145/15, 30/16, 127/16, 67/17 и 64/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 229/20) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 21.01.2022 година, донесе

Предлог - План за запишување на ученици во прва година во општинските училишта во општина Струмица во учебната 2022/23 година

Училишта:

Средно општинско училиште „Јане Сандански“ Струмица:

Во прва година имаат можност да се запишат вкупно 374 ученика распоредени во 11 паралелки на македонски наставен јазик, од кои во :

Гимназиско образование

- 238 ученика распоредени во 7 паралелки, на македонски наставен јазик и во

Стручно образование

- 136 ученика распоредени во 4 паралелки на македонски наставен јазик и тоа на Економско-правна и трговска струка за профилот економски техничар .

Општина/Град
Средно општинско
училиште

Струмица
СОУ „Јане Сандански“ Струмица

Вид на образование		Предлог за учебната 2022/23 год.	
		Вкупно паралелки	Вкупно ученици
1	2	3	4
а) Гимназиско образование		7	238
б) Стручно образование (во четиригодишно траење) вкупно		4	136
Струка	Образовен профил		
Економско правна и трговска струка	Економски техничар	4	136

в) Стручно образование (во тригодишно образование) вкупно :			
Струка	Образовен профил		
г) Стручно образование (во реформирано тригодишно траење) вкупно :			
Струка	Образовен профил		
ВКУПНО а)+ б) + в) + г)		11	374

2. Средно општинско училиште „ Димитар Влахов “ Струмица:

Во прва година ќе можат да се запишат 408 ученика распоредени во 12 паралелки на македонски наставен јазик и тоа на следните струки и профили:

Општина/Град

Струмица

Средно општинско

СОУД „ Димитар Влахов “ Струмица

Вид на образование		Предлог за учебната 2022/23 г.	
		Вкупно паралелки	Вкупно ученици
1	2	3	4
а) Гимназиско образование			
б) Стручно образование (во четиригодишно траење) вкупно		9	306
Струка	Образовен профил		
Земјоделство, рибарство и ветеринарство	Агротехничар	1	34
	Техничар за агроменаџмент	1	34
	Техничар за фитомедицина	1	34
	Техничар по ветеринарна медицина	1	34
Хемиско-технолошка струка	Прехрамбен техничар	1	34
	Техничар за козметички и хемиски производи	1	34
Здравствена струка	Фармацевтско – лабораториски техничар	1	34
	Медицинска сестра	1	34
	Физиотерапевтски техничар	1	34

в) Стручно образование (во тригодишно образование) вкупно		3	102
Струка	Образовен профил		
Земјоделско-ветеринарна	Поледелец	1	34
Хемиско-технолошка	Пекар / Месар	1	34
Угостителско-туристичка	Келнер – готвач комбинирана паралелка	1	34
г) Стручно образование (во реформирано тригодишно траење) вкупно:			
Струка	Образовен профил		
ВКУПНО а) + б) + в) + г)		12	408

3. Средно општинско училиште „Никола Карев “ Струмица:

Во прва година ќе можат да се запишат вкупно 517 ученика распоредени во 16 паралелки на македонски наставен јазик и тоа во следните струки и профили на стручно образование :

Општина/Град Струмица
Средно општинско СОУ „ Никола Карев “ Струмица
Училиште

Вид на образование		Предлог за учебната 2022/23 год.	
		Вкупно паралелки	Вкупно ученици
1	2	3	4
а) Гимназиско образование			
б) Стручно образование (во четиригодишно траење) вкупно :		10	331
Струка	Образовен профил		
Машинска струка	Техничар за производно машинство	1	25
	Машински техничар за моторни возила	1	34
Текстилно-кожарска струка	Техничар за моделирање на облека (зголемен број на часови по практична настава)	1	34
	Техничар за дизајн на облека (зголемен број на часови по практична настава)	1	34
Електротехничка струка	Електротехничар-енергетичар	1	34
	Електротехничар за компјутерска техника и автоматика	1	34

Сообраќајна/ Сообраќај, транспорт, и складирање	Техничар за патен сообраќај	1	34
	Техничар за транспорт и шпедиција	1	34
Шумарство и обработка на дрвото	Техничар за мебел и ентериер (зголемен број на часови мпо практична настава)	1	34
Градежно-геодетска / Градежништво и геодезија	Градежен техничар	1	34
в) Стручно образование (во тригодишно образование) вкупно :		6	186
Струка	Образовен профил		
Машинска струка	Автомеханичар	1	34
	Инсталатер за греење и климатизација	1	34
Електротехничка струка	Електромеханичар за компјутерска техника и технологија	1	34
	Електромеханичар	1	34
Сообраќајна/ Сообраќај, транспорт, и складирање	Ракувач на машини за пренос на материјали	1	25
Градежно-геодетска струка	Тесар, армирач и бетонирач	1	25
г) Стручно образование (во реформирано тригодишно траење) вкупно :			
Струка	Образовен профил		
ВКУПНО а) + б) + в) + г)		16	517

Овој Прдлог-План влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 21.01.2022 година, донесе:

Бр. 08-401/1 Совет на општина Струмица
21.01.2022 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.
.....

О д л у к а
за давање согласност за обезбедени
финансиски средства за пополнување на
работни места согласно Измената на
Годишниот план за вработување за 2022
година на Општина Струмица

3.

Врз основа на член 20-б од Законот за вработените во јавниот сектор („Службен весник на Република Македонија“ бр. 27/14, 199/14, 27/16, 35/18 и 198/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 143/19 и 14/20), член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на Општина Струмица („Службен гласник на Општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10,

Член 1

Се дава согласност за обезбедени финансиски средства за пополнување на работни места согласно Измената на Годишниот план за вработување во 2022 година на Општина Струмица, број 09-238/2 од 13.01.2022 година.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-402/1 Совет на општина Струмица
21.01.2022 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

4.

Врз основа на член 1, член 9 и член 10 од Законот за јавните претпријатија (Сл.весник на РМ бр. 38/96, 09/97, 06/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 53/11, 97/10, 62/13, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16, 64/18, 35/19 и Сл.весник на РСМ бр.275/19), член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа (Сл. весник на РМ бр.05/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 21.01.2022 година, донесе

О д л у к а
за основање на јавно претпријатие за
заловување и третман на бездомни
кучиња

I.ОСНОВНИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со оваа Одлука, Општина Струмица основа јавно претпријатие за заловување и третман на бездомни кучиња.

Член 2

Јавното претпријатие е со назив Јавно претпријатие за заловување и третман на бездомни кучиња „Стационар - Лана“ Струмица со скратен назив ЈПЗБК „Стационар - Лана“- Струмица.

Седиштето на јавното претпријатие е во Индустриска зона Сачево, Општина Струмица, ул. Димитар Галев бр. 1Б.

Активностите на јавното претпријатие е заловување и третман на бездомни кучиња на подрачјето на

Општина Струмица.

Член 3

Износот на средствата за основање Јавно претпријатие за заловување на бездомни кучиња ЈПЗБК „Стационар – Лана“- Струмица изнесува 4.500.000, 00 денари.

Член 4

Средствата за финансирање и редовно работење на јавното претпријатие ќе се обезбедат од:

- Буџетот на Општина Струмица како основач на претпријатието;
- Од донации и спонзорства;
- Од давањето на услуги за кои е основано претпријатието.

Член 5

Дејноста на јавното претпријатие е заловување и третман на бездомни кучиња на подрачјето на Општина Струмица како основач на ова претпријатие.

Согласно националната класификација на дејности Јавно претпријатие за заловување на бездомни кучиња, ќе врши претежна дејност 01.49 Одгледување на други животни и тоа:

- Преземање на соодветни мерки се со цел ефикасна заштита на бездомните кучиња;
- Редовно хранење и напојување доколку е неопходно лекување на кучињата;
- Вршење контрола на бездомни кучиња во Општина Струмица.
- Привремено сместување во прифатилиштето каде доколку е потребно да се кастрираат, здравствено да се третираат, да се изврши здравствена заштита и тест за социјализација согласно прописите од областа на ветеринарното здравство по што истите треба да се вдомат или вратат во областа од каде биле заловени;
- Вршење на еутаназација;
- Одбележување на бездомните кучиња со микрочип за идентификација;
- Изготвување на повеќегодишен план и програма врз основа на кој

ќе се врши контрола на бездомните кучиња и истата да се достави до Агенцијата за храна и ветеринарство на одобрување. Во функција на основната дејност јавното претпријатие ќе врши и други дејности во внатрешниот промет, и тоа:

- 75.00 Ветеринарни дејности
- 01.62 Помошни дејности за одгледување на животни
- 96.09 Останати лични услужни дејности, неспомнати на друго место

Јавното претпријатие не може да врши промена на дејност, статут, назив и седиште без согласност на основачот.

Член 6

Јавното претпријатие се организира на начин што ќе обезбеди:

- Техничко-технолошко и економско единство на системот,
- Ефикасност и транспарентност во работењето,
- Развој и усогласеност на сопствениот развој со вкупниот стопански развој;
- Заштита и унапредување на добрата од општ интерес
- Трајно, уредно и квалитетно задоволување на потребите на корисниците на производи и услуги и
- Самостојност и еднаквост во рамките на системот и функционална поврзаност со другите системи во земјата и светот.

Член 7

Се ОВЛАСТУВА лицето Петар Аризанов од Струмица, ул. Ленинова бр. 62, да ги извршува работите на јавното претпријатие до неговото конституирање.

Овластеното лице ќе ги врши работите за запишување на јавното претпријатие во Централен регистар на Р.С.М. и ќе ги превземе сите мерки и активности за упис во Централен регистар на Р.С.М. во согласност со законите се до уписот на јавното претпријатие.

Член 8

Органите на јавното претпријатие се: управен одбор, надзорен одбор за контрола на материјално – финансиското работење и директор.

Член 9

Управниот одбор на јавното претпријатие се состои од пет (5) члена. Во Управниот одбор основачот предлага именување односно разрешување на претставници од редот на афирмирани и познати стручници во областа на предметот на работењето на јавното претпријатие, имајќи во предвид соодветна и правична застапеност на припадниците на сите заедници.

Членовите на Управниот одбор се именуваат со мандат од четири (4) години.

Членовите на Управниот одбор ги именува и разрешува Советот на Општина Струмица.

Член 10

Управниот одбор на јавното претпријатие ги има сите овластувања да презема мерки кои се потребни и корисни заради постигнување на целите на јавното претпријатие во согласност со законот.

1. Го донесува Статутот на заедничкото јавно претпријатие;
2. Ја усвојува Програмата за работа и развој на јавното претпријатие;
3. Ја утврдува деловната политика;
4. Ја усвојува Годишната завршна сметка на јавното претпријатие;
5. Го усвојува Извештајот за работењето на јавното претпријатие;
6. Одлучува за употребата на средства остварени со работењето на јавното претпријатие и покривање на загубите;
7. Ги донесува Одлуките за инвестиции;
8. Ги утврдува цените на производите и услугите;
9. Одлучува за внатрешната организација на јавното претпријатие и
10. Врши други работи утврдени со актот за основање и статутот на јавното претпријатие.

Член 11

Управниот одбор може полноправно да работи и одлучува доколку се присутни повеќе од половината членови на Управниот одбор.

Одлуките на Управниот одбор се сметаат за донесени ако за нив гласале повеќе од половината од сите членови на Управниот одбор.

Член 12

За вршење контрола на материјално – финансиското работење на јавното претпријатие се формира Надзорен одбор за контрола на материјалното – финансиско работење составен од пет (5) члена.

Членовите на надзорниот одбор се именуваат со мандат од четири (4) години.

Членовите на надзорниот одбор ги именува и разрешува Советот на Општина Струмица.

Член 13

Директорот го избира Градоначалникот на општина Струмица.

Градоначалникот на општина Струмица може да именува вршител на должноста директор на јавното претпријатие до изборот на директор, но најмногу до шест месеци.

Член 14

Конституирањето на органите на јавното претпријатие ќе се изврши во рок од шеесет (60) дена од денот на уписот на јавното претпријатие во Централен регистар на РСМ.

Член 15

Управниот одбор во рок од шеесет (60) дена од денот на неговото конституирање ќе го донесе Статутот на јавното претпријатие на кое согласност дава основачот односно Советот на Општина Струмица.

Со статутот на јавното претпријатие поблиску ќе се уреди организацијата, управувањето и раководењето со јавното претпријатие, општите акти и постапката за нивното донесување, како и други прашања од значење за јавното претпријатие.

Член 16

Јавното претпријатие за обврските во правниот промет со трети лица одговара со целиот свој имот.

Основачот/општината не се одговорни за обврските на јавното претпријатие.

Јавното претпријатие со својство на правно лице се стекнува со денот на уписот во Трговскиот регистар.

II. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ**Член 17**

Со влегувањето во сила на оваа Одлука, престанува да важи Одлуката за основање на јавно претпријатие за заловување и третман на бездомни кучиња број 08-8418/1 од 29.12.2021 година, објавена во „Службен гласник на општина Струмица“ бр.27/21.

Член 18

Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Струмица

Бр.08-403/1 Совет на општина Струмица
21.01.2022 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

.....

5.

Врз основа на член 27 став 8 и член 63 став 9 од Законот за урбанистичко планирање („Службен весник на Република Северна Македонија бр. 32/20“) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 21.01.2022 година, донесе:

О д л у к а
за утврдување на Урбанистички проект со план за парцелација на ГП 20.15 и ГП 20.16 од Измена и дополнување на ДУП за дел од блок 20 УЕ 9 во Струмица, Општина Струмица

Член 1

Се утврдува Урбанистички проект со план за парцелација на ГП 20.15 и ГП 20.16 од Измена и дополнување на ДУП за дел од блок 20 УЕ 9 во Струмица, Општина Струмица. Со овој Урбанистички проект се опфаќа простор со површина од 2609,08 м2.

Член 2

Комисијата формирана од Градоначалникот на општина Струмица со Решение бр. 09-2427/1 од 26.04.2021 год., во состав: Софија Ристова д.и.а., Нада

Михајлова, д.и.а., Маја Јанковска д.и.а., и надворешните членови: Елина Трендова, д.и.а. и Андреј Манев, д.и.а, согласно чл.36, од Законот за урбанистичко планирање (Службен весник на Република Македонија бр.32/20), даде стручно мислење за утврдување на Урбанистички проект со план за парцелација на ГП 20.15 и ГП 20.16 од Измена и дополнување на ДУП за дел од блок 20 УЕ 9 во Струмица, Општина Струмица, изработен од ДПТУИ ИДЕА-КОНСАЛТИНГ дооел Струмица, со технички број 03-247/2021 од декември 2021 год.

Член 3

Оваа одлука е составен дел на Урбанистички проект со план за парцелација на ГП 20.15 и ГП 20.16 од Измена и дополнување на ДУП за дел од блок 20 УЕ 9 во Струмица, Општина Струмица, изработен од ДПТУИ ИДЕА-КОНСАЛТИНГ дооел Струмица, со технички број 03-247/2021 од декември 2021 год. и се состои од:

- текстуален дел,
- графички приказ (документациона основа и планска документација).

Член 4

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Сл.гласник на општина Струмица".

Бр.08-405/1 Совет на општина Струмица
21.01.2022 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

6.

Врз основа на член 27 став 8 и член 63 став 9 од Законот за урбанистичко планирање („Службен весник на Република Северна Македонија бр. 32/20“) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 21.01.2022 година, донесе:

О д л у к а

за утврдување на Урбанистички проект со план за парцелација ГП 1.2-3.1, ГП 1.2-3.2, ГП 1.2-3.3 и ГП 1.2-3.4.1 од УПВНМ повеќенаменска индустриска зона КО Сачево и КО Градско Балдовци ,Општина Струмица

Член 1

Се утврдува Урбанистички проект со план за парцелација ГП 1.2-3.1, ГП 1.2-3.2, ГП 1.2-3.3 и ГП 1.2-3.4.1 од УПВНМ повеќенаменска индустриска зона КО Сачево и КО Градско Балдовци ,Општина Струмица. Со овој Урбанистички проект се опфаќа простор со површина од 29999,32 м2.

Член 2

Комисијата формирана од Градоначалникот на општина Струмица со Решение бр. 09-2427/1 од 26.04.2021год., во состав: Софија Ристова д.и.а., Нада Михајлова, д.и.а., Маја Јанковска д.и.а., и надворешните членови: Елина Трендова, д.и.а. и Андреј Манев, д.и.а, согласно чл.36, од Законот за урбанистичко планирање (Службен весник на Република Македонија бр.32/20), даде стручно мислење за утврдување на Урбанистички проект со план за парцелација ГП 1.2-3.1, ГП 1.2-3.2, ГП 1.2-3.3 и ГП 1.2-3.4.1 од УПВНМ повеќенаменска индустриска зона КО Сачево и КО Градско Балдовци ,Општина Струмица, изработен од ДПТУИ ИДЕА-КОНСАЛТИНГ дооел Струмица, со технички број 03-232/2021 од декември 2021 год.

Член 3

Оваа одлука е составен дел на Урбанистички проект со план за парцелација ГП 1.2-3.1, ГП 1.2-3.2, ГП 1.2-3.3 и ГП 1.2-3.4.1 од УПВНМ повеќенаменска индустриска зона КО Сачево и КО Градско Балдовци ,Општина Струмица, изработен од ДПТУИ ИДЕА-КОНСАЛТИНГ дооел Струмица, со технички број 03-232/2021 од декември 2021 год. и се состои од:

- текстуален дел,
- графички приказ (документациона основа и планска документација).

Член 4

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Сл.гласник на општина Струмица".

Бр.08-406/1 Совет на општина Струмица
21.01.2022 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

7.

Врз основа на член 4 став 1 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 124/15, 129/15, 217/15, 31/16, 190/17 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.174/21), член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Службен весник на Република Македонија“ бр. 56/11, 162/12, 95/13, 109/14, 64/15, 217/15 и 52/16) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 21.01.2022 година, донесе:

О д л у к а
за утврдување потреба од донесување
на урбанистичко планска
документација за проширување на
плански опфат на КП бр. 238/3
КО Попчево вон г.р.

Член 1

Се утврдува потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за проширување на плански опфат за бесправниот објект, ВИКЕНД КУКА (зграда бр.1) со висина По+П+Пк (подрум, приземје и поткровје), кој се наоѓа на КП бр. 238/3 КО Попчево вон г.р., во сопственост на Атанасов Љубин од Струмица.

Според УПС на село Попчево, бесправниот објект ВИКЕНД КУКА (зграда бр.1) со висина По+П+Пк (подрум, приземје и поткровје), кој се наоѓа на КП бр. 238/3 се наоѓа надвор од плански опфат.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-407/1 Совет на општина Струмица
21.01.2022 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

.....

8.

Врз основа на член 4 став 1 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 124/15, 129/15, 217/15, 31/16, 190/17 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.174/21), член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Службен весник на Република Македонија“ бр. 56/11, 162/12, 95/13, 109/14, 64/15, 217/15 и 52/16) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 21.01.2022 година, донесе:

О д л у к а
за утврдување потреба од донесување
на урбанистичко планска
документација за проширување на
плански опфат на КП бр. 1002
КО Попчево

Член 1

Се утврдува потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за проширување на плански опфат за бесправниот објект, СТАНБЕНА КУКА (зграда бр.2) со висина П+1 (приземје и кат), кој се наоѓа на КП бр.1002 КО Попчево и бесправниот објект СТАНБЕНА КУКА (зграда бр.3) со висина П (приземје) кој се наоѓа на КП бр. 1002 КО Попчево, во сопственост на Иванов Трајче од с.Попчево.

Според УПС на село Попчево, бесправните објекти СТАНБЕНА КУКА (зграда бр.2) со висина П+1 (приземје и кат) и СТАНБЕНА КУКА (зграда бр.3) со висина П (приземје), кој се наоѓаат на КП бр. 1002 се наоѓаат надвор од плански опфат.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-408/1 Совет на општина Струмица
21.01.2022 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

.....

9.

Врз основа на член 4 став 1 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 124/15, 129/15, 217/15, 31/16, 190/17 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.174/21), член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Службен весник на Република Македонија“ бр. 56/11, 162/12, 95/13, 109/14, 64/15, 217/15 и 52/16) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 21.01.2022 година, донесе:

О д л у к а
за утврдување потреба од донесување
на урбанистичко планска
документација за проширување на
плански опфат на КП бр. 1876
КО Габрово

Член 1

Се утврдува потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за проширување на плански опфат за бесправниот објект, ВИКЕНД КУКА (зграда бр.1) со висина П (приземје), кој се наоѓа на КП бр. 1876 КО Габрово, во сопственост на Китанов Иван од с.Ново Село.

Според УПС на село Габрово , бесправниот објект ВИКЕНД КУКА (зграда бр.1) со висина П (приземје), кој се наоѓа на КП бр. 1876 се наоѓа надвор од плански опфат.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-409/1 Совет на општина Струмица
21.01.2022 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски

.....

10.

Врз основа на член 4 став 1 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 124/15, 129/15, 217/15, 31/16, 190/17 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.174/21), член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Службен весник на Република Македонија“ бр. 56/11, 162/12, 95/13, 109/14, 64/15, 217/15 и 52/16) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 21.01.2022 година, донесе:

О д л у к а
за утврдување потреба од донесување
на урбанистичко планска
документација за проширување на
плански опфат на КП бр. 1875
КО Габрово

Член 1

Се утврдува потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за проширување на плански опфат за бесправниот објект, ПОМОШЕН ОБЈЕКТ (зграда бр.1) со висина П (приземје), кој се наоѓа на КП бр. 1875 КО Габрово, во сопственост на Китанов Иван од с.Ново Село.

Според УПС на село Габрово , бесправниот објект ПОМОШЕН ОБЈЕКТ (зграда бр.1) со висина П (приземје), кој се наоѓа на КП бр. 1875 се наоѓа надвор од плански опфат.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-410/1 Совет на општина Струмица
21.01.2022 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

.....

11.

Врз основа на член 4 став 1 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 124/15, 129/15, 217/15, 31/16, 190/17 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.174/21), член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Службен весник на Република Македонија“ бр. 56/11, 162/12, 95/13, 109/14, 64/15, 217/15 и 52/16) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 21.01.2022 година, донесе:

О д л у к а
за донесување на урбанистичко
планска документација за
усогласување на намената на градежно
земјиште на КП бр. 2716
КО Банско вон г.р.

Член 1

Се утврдува потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште за бесправниот објект, ВИКЕНД КУКА (зграда бр.1) со висина Су+П+Пк (сутерен, приземје и поткровје), кој се наоѓа на КП бр. 2716 КО Банско вон г.р., во сопственост на Никова Кума од Струмица.

Според урбанистички планска документација која е донесена во 2013 год., објектот ВИКЕНД КУКА (зграда бр.1) со висина Су+П+Пк (сутерен, приземје и поткровје), кој се наоѓа на на КП бр. 2716 КО Банско вон г.р., се наоѓа во зона со намена Б5-хотелски комплекси.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-411/1 Совет на општина Струмица
21.01.2022 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

.....

12.

Врз основа на член 4 став 1 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 124/15, 129/15, 217/15, 31/16, 190/17 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.174/21), член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Службен весник на Република Македонија“ бр. 56/11, 162/12, 95/13, 109/14, 64/15, 217/15 и 52/16) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 21.01.2022 година, донесе:

О д л у к а
за утврдување потреба од донесување
на урбанистичко планска
документација за проширување на
плански опфат на КП бр.3975 КО
Муртино вон г.р.

Член 1

Се утврдува потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за проширување на плански опфат за бесправниот објект, ВИКЕНД КУКА (зграда бр.4) со висина П (приземје), кој се наоѓа на КП бр. 3975 КО Муртино вон г.р., во сопственост на Пандев Ванчо од с.Муртино.

Според УПС на село Муртино , бесправниот објект ВИКЕНД КУКА (зграда бр.4) со висина П (приземје), кој се наоѓа на КП бр. 3975 се наоѓа надвор од плански опфат.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-412/1 Совет на општина Струмица
21.01.2022 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

.....

13.

Врз основа на член 20 од Законот за урбанистичко планирање („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 32/2020), член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 21.01.2022 година, донесе

Во глава

VII. Урбанистички проект

Во табелата по реден број 10 се додава:

Р.б.	Објект	Износ денари
11	Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за намена Е1.13 Површински соларни и фотоволтаични електрани на опфат на КП 2612 и КП 2611/1 КО Дабилџе, Општина Струмица.	Самофинансирање
12	Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за намена Е1.13 Површински соларни и фотоволтаични електрани на опфат на КП 2858 и други КО Дабилџе, Општина Струмица	Самофинансирање
13	Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за намена Е1.13 Површински соларни и фотоволтаични електрани на опфат на КП 2885/1 и други КО Дабилџе, Општина Струмица.	Самофинансирање
14.	Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за намена Е1.13 Површински соларни и фотоволтаични електрани на опфат на КП 387 и други КО Градско Балдовци, Општина Струмица	Самофинансирање

2.Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-404/1 Совет на општина Струмица
21.01.2022 год. Претседател
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

.....

14.

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 21.01.2022 година, донесе

**Програма
за дополнување на Програмата за
изработка на урбанистички планови на
подрачјето на Општина Струмица за
2022 година**

1.Во Програмата за изработка на урбанистички планови на подрачјето на општина Струмица за 2022 година („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 27/21), се вршат следните дополнувања:

Решение

**за разрешување и именување членови
во Локалниот економско - социјален
совет на Општина Струмица**

1. Од членови во Локалниот економско - социјален совет на Општина Струмица се разрешуваат: Снежанка Тасева и Митко Дрвошанов.

2. За членови во Локалниот економско - социјален совет на Општина Струмица се именуваат:

- Наташа Шапковска и
- Љилјана Коцева.

3. Ова Решение влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-413/1 Совет на општина Струмица
21.01.2022 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

15.

Врз основа на член 18 став 2 од Законот за меморијалните споменици и спомен обележјата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 66/04, 89/08 и 152/15 и „Службен весник на Република Северна Македонија бр.103/21) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица на седницата одржана на 21.01.2022 година, донесе

Решение
за разрешување и именување на
претседател и членови на
Одборот за подигање на спомен -
обележја

1. Од Одборот за подигање на спомен - обележја, поради истек на мандат, се разрешуваат: Александар Ненчев, Нада Бајрактарова, Митко Бонев, Томе Лазаров, Ирена Бабамова – Стојчева, Љупка Галаска – Василев, Ѓорги Кончалиев, Љупчо Арнаудов и Александар Филев.

2. Во Одборот за подигање на спомен – обележја се именуваат:

За претседател:

- Александар Ненчев

За членови:

- Елена Маѓеровска – Паликарова;
- Ице Беличев;
- Киро Грковски;
- Сашко Милковски;
- Љупка Галаска – Василев;
- Ѓорги Кончалиев;
- Љупчо Арнаудов;
- Бранко Георгиев.

3. Ова Решение влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-414/1 Совет на општина Струмица
21.01.2022 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

16.

Врз основа на член 143 став 1 од Законот за заштита и спасување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 36/04, 49/04, 86/08, 124/10, 18/11, 41/14, 129/15, 71/16, 106/16 и 83/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 215/21) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 21.01.2022 година, донесе

Решение
за разрешување и именување на
претседател и членови на Комисијата
за процена и утврдување на висината
на штетата настаната од природни
непогоди и други несреќи

1. Се разрешуваат претседателот и членовите на Комисијата за процена и утврдување на висината на штетата настаната од природни непогоди и други несреќи: Ацо Ѓоргиев, Бобан Малинов, Ѓорги Стојанов, Љупчо Ташевски и Кристина Иванова.

2. Во Комисијата за процена и утврдување на висината на штетата настаната од природни непогоди и други несреќи се именуваат:

За претседател:

Ване Крстев

За членови:

- Тања Дедејска,
- Ѓорги Стојанов,
- Соња Стојкова и
- Емилија Пандева.

3. Ова Решение влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-415/1 Совет на општина Струмица
21.01.2022 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

17.

Врз основа на член 17 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96, 9/97, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16, 64/18 и 35/19 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 275/19)) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 21.01.2022 година, донесе

Решение

за разрешување и именување на член
во Управниот одбор на ЈПКД
„Комуналец“ Струмица

1. Од должноста член во Управниот одбор на ЈПКД „Комуналец“ Струмица, поради писмено доставена оставка, се разрешува Александар Николов.

2. За член во Управниот одбор на ЈПКД „Комуналец“ Струмица, се именува Танкица Минкова.

3. Ова Решение влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-416/1 Совет на општина Струмица
21.01.2022 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

18.

Врз основа на член 20-б од Законот за вработените во јавниот сектор („Службен весник на Република Македонија“ бр. 27/14, 199/14, 27/16, 35/18 и 198/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 143/19 и 14/20) и член 20 од Статутот на Општина Струмица („Службен гласник на Општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на Општина Струмица, на седницата одржана на ден 21.01.2022 година, донесе:

Заклучок

за давање согласност на Измената на
Годишниот план за вработување во
општинската администрација на
Општина Струмица за 2022 година

1. Се дава согласност на Измената на Годишниот план за вработување во општинската администрација на Општина Струмица за 2022 година бр. 09-238/1 од 13.01.2022 година;

2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Струмица“.

Бр.08-417/1 Совет на Општина Струмица
21.01.2022 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

19.

Врз основа на член 25 од Законот за полиција („Службен весник на Република Македонија“ бр. 114/06, 6/09, 145/12, 41/14, 33/15, 31/16, 106/16, 120/16, 21/18 и 64/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 294/21), член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 21.01.2022 година, донесе

З а к л у ч о к
за усвојување на Информацијата за
состојбата на јавната безбедност и
безбедноста во сообраќајот на
патиштата на подрачјето на Општина
Струмица за периодот 01.07.2021 година
– 31.12.2021 година

1. Се усвојува Информацијата за состојбата на јавната безбедност и безбедноста во сообраќајот на патиштата на подрачјето на Општина Струмица за периодот 01.07.2021 година – 31.12.2021 година, бр.22.26.5.1-192/1 од 12.01.2022 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-418/1 Совет на општина Струмица
21.01.2022 год. Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
.....

20.

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 21.01.2022 година, донесе

З а к л у ч о к
за усвојување на Извештајот за
работата на Територијалната
професионална противпожарна
единица – Струмица за 2021 година

1. Се усвојува Извештајот за работата на Територијалната професионална противпожарна единица – Струмица за 2021 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-419/1 Совет на општина Струмица
21.01.2022 год. Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
.....

21.

Врз основа на член 11 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96, 9/97, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/2012, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16, 64/18 и 35/19 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 275/19), член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на Општина Струмица („Службен гласник на Општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 21.01.2022 година, донесе:

З а к л у ч о к
за давање согласност на Извештајот за
работа на ЈПКД „Комуналец“ Струмица
за период I - IX месец за 2021 година

1. Се дава согласност на Извештајот за работа на ЈПКД „Комуналец“ Струмица за период I - IX месец 2021 година, усвоен со одлука на Управниот одбор бр.02-154/2 од 11.01.2022 год.

2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-420/1 Совет на општина Струмица
21.01.2022 год. Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
.....

22.

Врз основа на член 11 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96, 9/97, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/2012, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16, 64/18 и 35/19 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 275/19)), член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на Општина Струмица („Службен гласник на Општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 21.01.2022 година, донесе:

З а к л у ч о к

за давање согласност на Програмата за работа на ЈПКД „Комуналец“ Струмица за 2022 година

1. Се дава согласност на Програмата за работа на ЈПКД „Комуналец“ Струмица за 2022 година бр. 01-154/5 од 11.01.2022 година.

2. Овој заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-421/1 Совет на општина Струмица
21.01.2022 год. Претседател
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
.....

23.

Врз основа на член 11 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96, 9/97, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16, 64/18 и 35/19 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 275/19), член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19) и член 187 од Деловникот на Советот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 2/06 и 10/07), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 21.01.2022 година, донесе

Р е ш е н и е

за давање согласност на Одлуката за изменување и дополнување на Статутот на ЈПКД „Комуналец“ Струмица за 2022 година

1. Се дава согласност на Одлуката за изменување и дополнување на Статутот на ЈПКД „Комуналец“ Струмица, бр. 02-153/4 од 11.01.2022 година, донесена од Управниот одбор на ова претпријатие.

2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр. 08-422/1 Совет на општина Струмица
21.01.2022 год. Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
.....

24.

Врз основа на член 11 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96, 9/97, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/2012, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16, 64/18 и 35/19 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 275/19), член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на Општина Струмица („Службен гласник на Општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 21.01.2022 година, донесе

З а к л у ч о к

за давање согласност на Одлуката за паушално фактурирање за корисници кои имаат неисправен водомер, закочен водомер или немаат водомер на ЈПКД „Комуналец“ Струмица во 2022 година

1. Се дава согласност на Одлуката за паушално фактурирање за корисници кои имаат неисправен водомер, закочен водомер или немаат водомер на ЈПКД „Комуналец“ Струмица во 2022 година бр.02-154/6 од 11.01.2022 година.

2.Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-423/1 Совет на општина Струмица
21.01.2022 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

.....

25.

Врз основа на член 11 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96, 9/97,6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/2012, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16, 64/18 и 35/19 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 275/19), член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на Општина Струмица („Службен гласник на Општина

Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 21.01.2022 година, донесе:

З а к л у ч о к **за давање согласност на Одлука за усвојување Ценовник за вршење на работи на ЈПКД „Комуналец“ Струмица во 2022 година**

1.Се дава согласност на Одлуката за усвојување на Ценовник за вршење на работи на ЈПКД „Комуналец“ Струмица во 2022 година, бр.01-154/7 од 11.01.2022 год.

2.Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-424/1 Совет на општина Струмица
21.01.2022 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.